



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 26 декември 1979  
Скопје  
Број 41      Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

508.

Врз основа на член 43, став 2 од Законот за радиодифузијата („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), а во врска со член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 25/72), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на надоместокот за користење на радиодифузни приемници, бр. 02-4535/1 од 13. XI. 1979 година, донесена од Работничкиот совет на Радио-телевизија Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2239/2  
25 декември 1979 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

509.

Врз основа на член 103 од Законот за системите за врски, за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 14/79), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И КОНСТИТУИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ВО ПТТ СООБРАЌАЈОТ

1. За претседател и членови на Иницијативниот одбор за вршење на подготовките за основање и конституирање на Републичка самоуправна интересна заедница во ПТТ сообраќајот се именуваат:

а) претседател

— Спирко Спирковски, делегат во Општествено политичкиот собор на Собранието на СРМ;

б) членови:

1. Бојан Јончевски, главен републички инспектор за ПТТ и радио сообраќај,

2. Мериана Поповска, секретар на Секретаријатот за сообраќај и врски на Стопанската комора на Македонија,

3. Саво Крстевски, директор на Кадровската служба во ф-ката „Алкалоид“ — Скопје,

4. Ратко Капушевски, дипл. економист во заеднички служби на ПТТ — Скопје,

5. Вељановски Радослав, директор на Работната организација за ПТТ сообраќај — Скопје,

6. Тодор Смилевски, советник при Работната организација за ПТТ сообраќај — Скопје,

7. Димитров Благоја, директор на ОЗТ Мерно регулациона техника и телекомуникација при РО Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,

8. Кузман Бужаровски, виши правен советник во Генералната дирекција на „Технометал“ — Македонија“.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-2230/1      Претседател  
3 декември 1979 година      на Извршниот совет,  
Скопје      Благој Попов, с. р.

510

Врз основа на член 27 од Законот за републичките стоковни резерви („Службен весник на СР Македонија“ бр. 36/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

I. Се утврдува престанок на функцијата член на Советот на Дирекцијата за републички стоковни резерви на: Благоја Мисајловски.

II. За член на Советот на Дирекцијата за републички стоковни резерви се именува: Цветко Белјановски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за народна одбрана.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-2231/1      Претседател  
3 декември 1979 година      на Извршниот совет,  
Скопје      Благој Попов, с. р.

511.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на ставот 2 на член 3 и на точката 1 на член 20 од Одлуката за начинот и условите под кои самостојните занаетчи можат да ги продаваат своите производи надвор од деловната просторија, донесена од Собранието на општината Дебар на 28 април 1975 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 ноември 1979 година донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ ставот 2 на член 3 и точката 1 на член 20 од Одлуката за начинот и условите под кои самостојните занаетчи можат да ги продаваат своите производи надвор од деловната просторија, донесена од Собранието на општината Дебар на 28 април 1975 година („Службен гласник на општина Дебар“ бр. 3/75).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Дебар“.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 41/79 од 26 април 1979 година поведе постапка за оценување законитоста на одлуките означени во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Законот за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните.

4. Во претходната постапка Судов утврди дека со оспорената одлука се утврдува начинот на кој самостојните занаетчи можат своите производи да

ги продаваат надвор од деловната просторија, а на територијата на општината Дебар. Во ставот 2 на член 3 е утврдено дека одобрение за продажба на занаетчиски производи надвор од деловната просторија издава одделението за стопанство. Членот 20, пак, содржи казни одредби и во точката 1 предвидува дека со парична казна од 300 до 1000 динари ќе се казни за прекршок самостојниот занаетчија ако ги продава своите производи надвор од деловната просторија без добиено одобрение предвидени со споменатиот став 2 на член 3.

5. Според членот 4 од Законот за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 9/74), самостојниот занаетчија за вршење на својата дејност основа занаетчиски дуќан под условите пропишани во членот 9. Во членот 10 од законот е предвидено одобрение за основање на занаетчиски дуќан издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на занаетчиството. Одобрението за основање ја определува дејноста која може да ја врши занаетчискиот дуќан (член 20). Според ставот 1 на член 23 од означениот закон, занаетчискиот дуќан ги продава своите производи, по правило, во деловната просторија. Вториот став на овој член определува дека општината ги пропишува условите под кои занаетчискиот дуќан може своите производи да ги продава и надвор од деловната просторија (на пазар, панаѓур и други места).

Од наведените законски одредби произлегува дека самостојниот занаетчија својата дејност ја врши на основа одобрението за основање. Ова одобрение ги определува видот и рамките на занаетчиската дејност, како и другите услови за вршење на дејноста пропишани со закон. Покрај тоа, законот дозволува (член 23) самостојниот занаетчија да ги продава своите производи и надвор од деловната просторија, под услови кои ќе ги пропише општинското собрание. Според тоа, Судот смета дека овластувањето на самостојниот занаетчија да ги продава своите производи надвор од деловната просторија се заснова на закон и на акт на општинското собрание кој на општ начин ги пропишува условите за продавањето на занаетчиските производи надвор од деловната просторија. Според тоа овластувањето на општината содржано во ставот 2 на член 23 од законот се однесува на препишување на општи услови во поглед на определувањето на местото на продажбата (пазар, панаѓур и слично), потоа времето (пазарен ден, празник), санитарните и хигиенските услови итн., а не и да пропишува давање посебни одобренија за продавање надвор од деловните простории. Поради тоа, Судов утврди дека оспорените одредби не се во согласност со Законот за вршење занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 41/79

7 ноември 1979 година

Скопје

Го заменува претседателот на  
Уставниот суд на Македонија,  
Судија,  
м-р **Беќир Жута**, с. р.

512.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Правилникот за формирање и користење на средствата од фондот за заедничка потрошувачка, донесен од работната заедница на Основното училиште „Гоце Делчев“ во Прилеп на 8 декември 1978 година, посебно на членот 42 од правилникот, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 ноември 1979 година донесе

## ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за формирање и користење на средствата од фондот за заедничка потрошувачка, донесен од работната заедница на Основното училиште „Гоце Делчев“ во Прилеп на седницата одржана на 8 декември 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Гоце Делчев“ во Прилеп на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука посебно на неговиот член 42, затоа што утврди дека основано може да се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. На седницата Судов утврди дека оспорениот правилник е донесен на седница на работната заедница.

Со членот 463 од Законот за здружениот труд е предвидено работниците во основната организација со референдум, покрај другото, да одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е донесен на седница на работната заедница на училиштето, а не со референдум, Судов оцени дека тој е во спротивност со членот 463 од Законот за здружениот труд.

5. Разгледувајќи го понатаму членот 42 од правилникот Судов утврди дека по основот работно искуство за секоја проведена година во тоа училиште се предвидени 5 поени, во други училишта 3, а вон образовната дејност 1 поен.

Согласно алинејата 9 на став 3 од дел II на Основните начела од Уставот на СР Македонија неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинува еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста, додека според ставот 2 на член 204 од Уставот сите граѓани се еднакви пред законот.

Судов смета дека со определувањето по основот работно искуство 5 поени за секоја проведена година во определено училиште, а во други училишта односно вон образовната дејност по 3 односно по 1 поен, всушност се врши различно вреднување на работното искуство. Според мислењето на Судов, работното искуство на работникот има исто општествено значење без оглед на фактот во која работна организација работникот се здобил со него, бидејќи тој во секоја од нив каде работи плаќа придонес за станбена изградба. Затоа, кога работното искуство се зема како основ за распределба на станови во работната организација, тоа мора еднакво да се вреднува. Различното вреднување на основот работно искуство создава нееднаквост меѓу работните луѓе, со што се повредува и уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права.

Со оглед на тоа што со членот 42 од оспорениот правилник различно е вреднувано работното искуство според тоа каде е здобиено како основ за учество во распределбата на станови, Судов оцени дека оваа одредба од правилникот не е во согласност со уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права, содржано во алинејата 9 на став 3 од дел II на Основните начела и во ставот 2 на член 204 од Уставот на СР Македонија.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 20/79

7 ноември 1979 година

Скопје

Го заменува претседателот на  
Уставниот суд на Македонија,  
Судија,  
м-р **Беќир Жута**, с. р.

## ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

323.

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 41/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНИЧНИТЕ ТРИЦИ И ПЧЕНИЧНОТО ДОБИТОЧНО БРАШНО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на пченични трици и пченично добиточно брашно, на 26. VII. 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени, со која се зголемуваат постојните цени на овие производи, и тоа:

— пченичните трици од 1,30 на 1,60 дин. за 1 килограм, и

— пченичното добиточно брашно од 1,70 на 2,20 дин. за 1 килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точката 1 на спогодбата ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар со решение бр. 15-100/74 од 19 декември 1979 година, а Спогодбата ќе се применува наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-100/74  
20 декември 1979 година  
Скопје

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

324.

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 36 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 18. XII. 1979 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1980 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1980 година се утврдуваат истите стапки како и минатата година и тоа:

— 0,24% од доходот на основните организации на здружен труд од рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности;

— 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците од споменатите дејности доколку за нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-124

26 декември 1979 година  
Скопје

Претседател,  
проф. инж. Стресо Трајковски, с. р.

325.

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 36 став 1 точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во хемиската и текстилната индустрија, индустријата за кожи и гума, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 24. XII. 1979 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО 1980 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1980 година се утврдуваат истите стапки како и минатата година и тоа:

— 0,24% од доходот на основните организации на здружен труд од хемиската и текстилната индустрија, индустријата за кожи и гума, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности;

— 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците од споменатите дејности доколку за нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-87

26 декември 1979 година  
Скопје

Претседател,  
проф. инж. Марија Бакаловска, с. р.

326.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 57 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 11. XII. 1979 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1980 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1980 година, се утврдуваат истите стапки како и минатата година и тоа:

— 0,24% од доходот на основните организации на здружен труд во фармацевтската и козметичката индустрија и соодветните трговски дејности;

— 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците во здравството и социјалната заштита, како и на работниците во фармацевтската и козметичката индустрија и соодветните трговски дејности, доколку за нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-114

26 декември 1979 година  
Скопје

Претседател,  
проф. д-р Петар Тофовиќ, с. р.

327.

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 36 став 1, точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата за градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 12. XII. 1979 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1980 ГОДИНА**

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1980 година се утврдуваат истите стапки како и минатата година и тоа:

— 0,24% од доходот на основните организации на здружен труд од градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата за градежни материјали сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности;

— 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците од споменативе дејности, доколку за нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-59

26 декември 1979 година  
Скопје

Претседател,  
дипл. инж. Димитрија Станојевски, с. р.

328.

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 36, став 1, точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 10. XII. 1979 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1980 ГОДИНА**

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1980 година се утврдуваат истите стапки како и минатата година и тоа:

— 0,24% од доходот на основните организации на здружен труд од земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности;

— 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците од споменативе дејности доколку за нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 10-145

26 декември 1979 година  
Скопје

Претседател,  
проф. д-р Велко Стефановски, с. р.

329.

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 36, став 1, точка 8 од Статутот на Општата самоуправна интересна заедница на научните дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 17. XII. 1979 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1980 ГОДИНА**

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1980 година се утврдуваат истите стапки како и минатата година и тоа:

— 0,24% од доходот на основните организации на здружен труд од филмската и графичката индустрија, туризмот и угостителството и соодветните трговски дејности;

— 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците во образованието, културата, општествено-политичките организации, државните органи, банките, самоуправните интересни заедници и другите општествени дејности и ЈНА;

— 0,45% од личниот доход од вршење земјоделска дејност според основицата на која се плаќа данок по Законот за даноците на граѓаните;

— 0,45% од личниот доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност според основицата на која се плаќа данок по Законот за даноците на граѓаните.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14-248

26 декември 1979 година  
Скопје

Претседател,  
Васил Каширски, с. р.

**РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ**

330.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за Самоуправната интересна заедница за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“ бр. 23/75) и член 21 став 1 точка 3 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на ден 21. XII. 1979 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ**

Член 1

Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност ги утврди следните придонеси што ги плаќаат:

1. Основните организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници од областа на земјоделството по стапка од 1,3% од доходот остварен од земјоделска дејност намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход;

2. Работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средствата на трудот над кои постои право на сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по стапка од 1,8% на личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход);

3. Придонес од точката 1 и 2 на овој член плаќаат обврзниците од сите општини (бранети и небранети) во Републиката;

4. Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје и Заедницата за осигурување имоти и лица „Дунав“ — Заедницата на осигуреници Скопје, плаќа придонес по 42,00 динари од осигуран хектар обработлива површина (посеви и плодови) во 1980 година

#### Член 2

По однос на пресметувањето и уплатувањето застареноста и наплатата на придонесот на Заедницата ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за данок на доход на организациите на здружен труд и одредбите од Законот за даноците на граѓаните.

#### Член 3

Остварените приходи по основ на уплата на придонес за заштита од градобијност Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност ќе ги користи за покривање на расходите на основната дејност: заштита од градобијност и за наменско издвојување на инвестициони средства за одржување и комплетирање и развој на системот за заштита од градобијност.

Приходите, расходите како и наменските инвестициони средства ќе се дефинираат со финансискиот план и програмата за инвестиции за 1980 година.

#### Член 4

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапките за придонесот за заштита од градобијност, бр. 78/11 од 22. XII. 1978 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 44/78.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 91/2

25 декември 1979 година

Скопје

Претседател,

Трајче Кошевски, с. р.

### 331.

Врз основа на член 12 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 3/78 — пречистен текст) и член 18 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на 21 декември 1979 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

1. Се распишуваат избори за делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност.

2. Изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност ќе се одржат на 21. I. 1980 година, во делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност.

3. Прописаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 21. XII. 1979 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 91/3

25 декември 1979 година

Скопје

Претседател,

Трајче Кошевски, с. р.

### 332.

Врз основа на член 10 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 3/78) и член 17 и 18 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на 21 декември 1979 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

#### Член 1

Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност го сочинуваат делегати.

#### Член 2

Делегациите на основните организации на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството и организациите чиј имот се заштитува од градобијност и делегациите на месните заедници на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост (земјоделци) избираат делегати во следните делегатски единици:

| Ред. бр.     | Општина | Делегатска единица | Делегатската единица ја сочинуваат делегатите на                                                                | Изира делега |
|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1            | 2       | 3                  | 4                                                                                                               | 5            |
| 1. Берово    |         | I                  | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1            |
|              |         | II                 | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимават со земјоделска дејност                           | 1            |
| 2. Битола    |         | I                  | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1            |
|              |         | II                 | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1            |
| 3. Винаца    |         | I                  | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1            |
|              |         | II                 | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1            |
| 4. Валандово |         | I                  | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1            |
|              |         | II                 | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1            |
| 5. Гевгелија |         | I                  | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1            |

[illegible]

| 1              | 2  | 3                                                                                                               | 4 | 5 | 2                                                                                                                | 3      | 4                                                                                                               | 5 |
|----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 23. Радовиш    | I  | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1 |   | 30. Чаир                                                                                                         | I      | те се занимаваат со земјоделска дејност                                                                         | 1 |
|                | II | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1 |   |                                                                                                                  | II     | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1 |
| 24. Струга     | I  | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1 |   | 31. Струмица                                                                                                     | I      | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1 |
|                | II | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1 |   |                                                                                                                  | II     | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1 |
| 25. Св. Николе | I  | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1 |   | 32. Тетово                                                                                                       | I      | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1 |
|                | II | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1 |   |                                                                                                                  | II     | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1 |
| 26. Центар     | I  | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1 |   | 33. Титов Велес                                                                                                  | I      | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1 |
|                | II | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1 |   |                                                                                                                  | II     | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1 |
| 27. К. Вода    | I  | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1 |   | 34. Штип                                                                                                         | I      | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1 |
|                | II | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1 |   |                                                                                                                  | II     | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1 |
| 28. Карпош     | I  | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1 |   | 35. Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“                                                          |        | Делегати                                                                                                        | 2 |
|                | II | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1 |   | 36. Заедницата за осигурување имоти и лица „Дунав“                                                               |        | Делегати                                                                                                        | 1 |
| 29. Гази Баба  | I  | Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството | 1 |   |                                                                                                                  | Член 3 |                                                                                                                 |   |
|                | II | Месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност                          | 1 |   | Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“. |        |                                                                                                                 |   |
|                |    |                                                                                                                 |   |   | Бр. 91/4                                                                                                         |        |                                                                                                                 |   |
|                |    |                                                                                                                 |   |   | 25 декември 1979 година                                                                                          |        |                                                                                                                 |   |
|                |    |                                                                                                                 |   |   | Скопје                                                                                                           |        |                                                                                                                 |   |
|                |    |                                                                                                                 |   |   | Претседател,                                                                                                     |        |                                                                                                                 |   |
|                |    |                                                                                                                 |   |   | Трајче Кошевски, с. р.                                                                                           |        |                                                                                                                 |   |

### ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

333.

Врз основа на член 99 од Самоуправната спогодба за здружување во работната организација Радио-телевизија Скопје, согласно член 43 став 2 и 3 од Законот за радиодифузијата, Работничкиот совет на РТС, на својата XIX седница, одржана на 9. XI. 1979 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМОСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ

I. Надоместокот за користење на радиоприемници (со цевки, транзисторски и друго) изнесува и тоа за:

а) граѓаните за еден радиоприемник во потесното семејство, месечно 55 динари;

б) организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, другите основни самоуправни организации и заедници, здруженијата, извршните органи на собранијата на општествено-политичките заедници, републичките секретаријати, другите самостојни републички органи на управата и републичките организации, општинските органи на управата, коморите, основните организации на Сојузот на синдикатите, приватните устопителни, како и државните органи, за секој радиоприемник

вклучувајќи ги приемниците вградени во моторни возила, годишно 2.380 динари;

в) организациите на здружен труд кои вршат промет или произведуваат радиоприемници, како и секоја од нивните продавници, паушално годишно 2.380 динари;

г) организациите на здружен труд од областа на општествените дејности (од областа на здравството и социјалната заштита, образованието и воспитанието, науката, културата и спортот), републичките и општинските совети на Сојузот на синдикатите, општествено-политичките и општествени организации и станиците на милицијата, договорните организации на здружен труд (занаетчески задруги), противпожарните друштва и домови и месните заедници, за секој радиоприемник годишно 640 динари;

д) сервисите за поправка на радиоприемници, занаетчиските и останатите услужни дукани, годишно 640 динари.

II. Надоместокот за користење на телевизиски приемници изнесува и тоа за:

а) граѓаните за еден телевизиски приемник во потесното семејство, месечно 180 динари;

б) организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, другите основни самоуправни организации и заедници, здруженијата, извршните органи на собранијата на општествено-политичките заедници, републичките и општинските совети на Сојузот на синдикатите, општествено-политичките организации, општинските органи на управата, коморите, основните организации на Сојузот на синдикатите, приватните угостители, како и државните органи, за секој ТВ приемник годишно 5.310 динари;

в) организациите на здружен труд кои вршат промет или произведуваат ТВ приемници, како и секоја од нивните продавници, паушално годишно 5.310 динари;

г) организациите на здружен труд од областа на општествените дејности (здравството и социјалната заштита, образованието и воспитанието, науката, културата и спортот), републичките и општинските совети на Сојузот на синдикатите, општествено-политичките и општествените организации, станиците на милицијата, договорните организации на здружен труд (занаетчески задруги), противпожарните друштва и домови и месните заедници, за секој ТВ приемник годишно 2.240 динари;

д) сервисите за поправка на ТВ приемници, занаетчиските и останатите услужни дукани, паушално годишно 2.240 динари.

III. Граѓаните кои користат ТВ приемник не плаќаат надоместок за користење на радиоприемник.

IV. Под потесно семејство, во смисла на оваа одлука, се подразбира брачниот другар и децата на корисникот, како и неговите родители доколку тој ги издржува. Доколку некој од членовите на потесното семејство е вработен и користи во посебни простории радио-телевизиски приемник, должен е да плаќа надоместок.

Доколку некој од членовите на потесното семејство формира свое семејство, а користи радиодифузен приемник, должен е да плаќа надоместок без оглед на тоа дали живеат во една семејна зграда, стан или во посебни станови.

V. Радио-телевизија Скопје ќе поддржува наменски за развој 30 динари од висината на месечниот ТВ надоместок, односно 7,50 динари само од радио-надоместокот утврден со оваа одлука.

VI. Оваа одлука влегува во сила на енот на добивањето согласност од Извршниот совет на СРМ и нејзиното објавување, а ќе се применува од 1. I. 1980 година.

VII. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за користење на радиодифузни приемници, бр. 02-5220/1 од 12. XII. 1978 година.

Бр. 02-4847/1

11 декември 1979 година

Скопје

Претседател на Работничкиот совет на РТС,

Ристо Стиков, с. р.

## СОДРЖИНА

- |                                                       |                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 508.                                                  | Одлука за давање согласност за висината на надоместокот за користење на радиодифузни приемници — — — — —                                                                                              | 869 |
| 509.                                                  | Решение за именување претседател и членови на Иницијативниот одбор за вршење на подготовките за основање и конституирање на Републичка самоуправна интересна заедница во ПТТ сообраќајот — — — — —    | 869 |
| 510.                                                  | Решение за утврдување престанок на функцијата член и за именување на член на Советот на Дирекцијата за републички стоковни резерви — — — — —                                                          | 869 |
| 511.                                                  | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 41/79 од 7 ноември 1979 година                                                                                                                          | 869 |
| 512.                                                  | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 20/79 од 7 ноември 1979 година                                                                                                                          | 869 |
| <b>Општи акти на општинските самоуправни спогодби</b> |                                                                                                                                                                                                       |     |
| 323.                                                  | Спогодба за промена на затечените цени на пченичните трици и пченичното до итно брашно — — — — —                                                                                                      | 871 |
| <b>Општи акти на општинските заедници</b>             |                                                                                                                                                                                                       |     |
| 324.                                                  | Одлука за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1980 година — —                                                  | 871 |
| 325.                                                  | Одлука за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1980 година — —                                                  | 871 |
| 326.                                                  | Одлука за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1980 година — —                                                  | 871 |
| 327.                                                  | Одлука за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1980 година — —                                                  | 872 |
| 328.                                                  | Одлука за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1980 година — —                                                  | 872 |
| 329.                                                  | Одлука за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1980 година — —                                                  | 872 |
| 330.                                                  | Одлука за утврдување на стапките на придонесот за заштита од градобийност                                                                                                                             | 872 |
| 331.                                                  | Решение за распишување избори за делегати во Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобийност — — — — —                                                                         | 873 |
| 332.                                                  | Одлука за определување бројот на делегатите и утврдување на делегатските места за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобийност — — — — — | 873 |
| <b>Општи акти на самоуправните организации</b>        |                                                                                                                                                                                                       |     |
| 333.                                                  | Одлука за висината на надоместокот за користење на радиодифузни приемници                                                                                                                             | 875 |